

БАРГАЛА АД ШТИП

Финансиски извештаи

и

Извештај на независниот ревизор

за годината која завршува на 31 Декември 2021

Ноември, 2022

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3-4
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	6
Извештај за промени во капиталот	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9 - 24
 ДОДАТОК 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД	
 ДОДАТОК 2 – Годишна сметка за 2021 година	
 ДОДАТОК 3 – Годишен извештај за 2021 година	



Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЈТИНГ ДОО РАДОВИШ

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш
тел. ++389 (32) 633-632,
тел.моб. ++389 (72) 208-072,
e-mail:idejaplusrevizija@yahoo.com
www.idejaplus.mk

До

Основачите и менаџментот на

БАРГАЛА АД ШТИП

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на **БАРГАЛА АД ШТИП**, кои се состојат од Извештај за финансиска состојба со состојба на 31 декември 2021 година, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените на капиталот и Извештај за паричните текови за годината која завршува на тој ден, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

Ние бевме назначени за ревизори на **БАРГАЛА АД ШТИП** на 30.06.2022 година и не бевме во можност да го набљудуваме физичкиот попис на ден 31-ви Декември 2021 година, бидејќи тој датуми претходи на денот кога бевме ангажирани за ревизори на друштвото. Бидејќи почетните и крајните залихи влијаат на резултатот од работењето, ние не бевме во состојба да утврдиме дали би биле потребни корекции во однос на искажаната добивка во Билансот на успех или на нето сметководствената вредност на постојаните средства и вредноста на залихите.



Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО РАДОВИШ

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш
тел. ++389 (32) 633-632,
тел.моб. ++389 (72) 208-072,
e-mail:idejaplusrevizija@yahoo.com
www.idejaplus.mk

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти на кои се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на БАРГАЛА АД ШТИП на ден 31 декември 2021 година, како и финансиските резултати и неговите парични текови за годината која која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Останати прашања

Финансиските извештаи на БАРГАЛА АД ШТИП, со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година, се ревидирани од страна на друг ревизор кој во својот извештај од 03.06.2021 година, изразил неквалификувано мислење.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е, исто така, одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на БАРГАЛА АД ШТИП за годината која завршува на 31 декември 2021 година

Радовиш, 25.11.2022 година

Јанка Димитрова
Овластен ревизор



ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО

Управител
Јанка Димитрова

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

БАРГАЛА АД ШТИП

Опис	Белешка	2021	2020
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	4	30.665	54.149
Останати приходи	5	26.841	2.229
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство		211	(3.388)
Капитализирано сопствено производство и услуги		-	-
Вкупно приходи од работењето		57.716	52.990
Расходи од работењето			
Трошоци за сировини и други материјали	6	8.699	9.062
Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	7	1.578	2.742
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	3.833	4.128
Останати трошоци од работењето	9	3.973	4.366
Трошоци за вработените	10	51.884	78.365
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	11	1.930	1.986
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	12	-	10.000
Резервирања за трошоци и ризици	13	-	-
Останати расходи од работењето	14	7.137	581
Вкупно расходи од работењето		79.034	111.230
Финансиски приходи	15		()
Финансиски раходи	16	5.720	5.003
Удел во загубата/добивката на придружените друштва		-	-
Добивка/Загуба од редовното работење		(27.038)	(63.243)
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
Добивка/Загуба пред оданочување	17	(27.038)	(63.243)
Данок на добивка	18	-	-
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
Нето добивка/загуба за деловната година	19	(27.038)	(63.243)
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината	20	(27.038)	(63.243)
Заработувачка по акција		-	-

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на менаџментот на 28.02.2022 година
Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите

БАРГАЛА АД
Извршен директор - Наум Барзов



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

БАРГАЛА АД Штип

Опис	Белешки	2021	2020
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Материјални и нематеријални средства	21	519.446	521.375
Вложувања во недвижности		-	-
Долгорочни финансиски средства		58.579	58.579
Долгорочни побарувања		-	-
Одложени даночни средства		-	-
Вкупно нетековни средства		578.025	579.954
Тековни средства			
Залихи	22	34.694	37.263
Средства наменети за продажба и прекинати работења		-	-
Побарувања од поврзани друштва		-	-
Побарувања од купувачи	23	38.888	44.690
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	24	558	602
Останати краткорочни побарувања	25	3.413	1.343
Краткорочни финансиски средства	26	4.804	4.804
Парични средства и парични еквиваленти	27	269	239
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	28	124	186
Вкупно тековни средства		82.751	89.128
ВКУПНО СРЕДСТВА		660.776	669.082
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Основна главнина		190.269	190.269
Ревалоризациска резерва		392.224	392.224
Резерви		1.627	1.627
Акумулирана добивка/загуба		(184.566)	(121.323)
Добивка/Загуба за деловната година		(27.039)	(63.243)
Вкупно главнина и резерви	29	372.515	399.554
Неконтролирано учество		-	-
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
ОБВРСКИ			
Долгорочни обврски	30	89.376	94.326
Одложени даночни обврски		-	-
Тековни обврски			
Обврски спрема поврзани друштва		-	-
Обврски спрема добавувачи	31	37.195	36.680
Обврски за аванси, депозити и кауции	32	-	-
Останатои тековни обврски	33	20.413	15.586
Тековни обврски по заеми и кредити	34	132.586	102.335
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	35	8.691	20.602
Вкупно тековни обврски		198.885	175.202
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		660.776	669.082

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на менаџментот на 28.02.2022 година
Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите



БАРГАЛА АД
Извршен директор - Наум Барзов

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

Опис	Основна главнина	Ревалор изациони резерви	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка / Загуба	Вкупно
Состојба на 01.01.2021	190.269	392.224	1.627	(184.566)	399.554
Корекција на добивк од минати години	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка / загуба за 2021 година				(27.039)	(27.039)
Реинвестирана добивка			-	-	-
Исплатена дивиденда				-	-
Состојба на 31.12.2021	190.269	392.224	1.627	(211.605)	372.515

Опис	Основна главнина	Ревалор изациони резерви	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка / Загуба	Вкупно
Состојба на 01.01.2020	190.269	392.224	1.627	(121.323)	462.797
Корекција на добивк од минати години	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка / загуба за 2020 година				(63.243)	(63.243)
Реинвестирана добивка			-	-	-
Исплатена дивиденда				-	-
Состојба на 31.12.2020	190.269	392.224	1.627	(184.566)	399.554

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

Опис	2021	2020
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба по оданочување	(27.038)	(63.243)
Корекција на добивка од минати години	-	-
Амортизација на основни средства	1.930	1.986
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	2.569	7.522
Средства наменети за продажба и прекинати работења	-	-
Побарувања од поврзани друштва	-	-
Побарувања од купувачи	5.802	10.348
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	44	(323)
Останати краткорочни побарувања	(2.071)	923
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	62	-
Вкупно зголемување/намалување на тековните средства	6.407	18.470
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	515	1.654
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	-
Останати тековни обврски	4.828	(5.326)
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	(11.911)	20.602
Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски	(6.568)	16.930
Вкупно нето готовина од оперативни активности	(25.270)	(25.858)
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Набавка на материјални и нематеријални средства	-	(67)
Продажба на материјални и нематеријални средства	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	-	45
Вкупно нето готовински тек од инвестициски активности	-	(22)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви		
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	(4.950)	(2.520)
Тековни обврски по заеми и кредити	30.251	28.408
Исплатени дивиденди	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовински тек од финансиски активности	25.301	25.888
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	31	9
Готовина на почетокот од годината	239	230
Готовина на крајот од годината	270	239

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

БАРГАЛА АД ШТИП (во понатамошниот текст Друштвото) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва. Основна деловна активност на Друштвото е со шифра 15.20 – Производство на обувки.

Основачи на Друштвото се:

Р.бр.	Основач	Влог во денари	% на учество
1.	Костадин Барзов	165.601.699	87,04%
2.	Блажо Донев	8.490.150	4,46%
3.	Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија	8.222.311	4,32%
4.	Татјана Дракалска	5.506.450	2,89%
5.	Николчо Тасев	2.448.000	1,29%

Седиштето на Друштвото е лоцирано во Штип, Република Северна Македонија.

На 31 декември 2021 година, Друштвото има 200 вработени (31 декември 2020: 296 вработени).

Со актот за основање на БАРГАЛА АД ШТИП се утврдени одредби кои го регулираат целокупното работење на БАРГАЛА АД ШТИП.

Со друштвото раководи управителот Наум Барзов кој дава идеи и иницира предлози за поуспешно менаџирање и управување со друштвото.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување и презентација на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва, правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување, објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија т.е во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година. Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Друштвото како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2020 година.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.3.

2.2. Принцип на континуитет

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

2.3. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во оценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства.

2.4. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020.

2.5. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

2.6. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.7. Оперативен лизинг

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.8. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на Друштвото.

2.9. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

2.10. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните/негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.11. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 Декември 2021 година се состојат од земјиште, недвижности и опрема. Недвижностите и опремата почетно се признаваат по набавна вредност, а последователно се намалуваат за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и / или работи ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како "Останати приходи" додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како Останати трошоци од работењето.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на депрецијација е сменета како резултат на променетото движење.

2.12. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на нематеријалните средства се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

2.13. Биолошки средства

Биолошките средства се признаваат според нивната објективна вредност намалена засекоја акумулирана амортизација и сите акумулирани загуби поради оштетување. Штом објективната вредност на такво биолошко средство ќе стане веродостојно мерлива, ентитетот треба да го мери средството според неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба.

Приносот од биолошките средства се признава како залиха по неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци на продажба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

2.14. Амортизација и депрецијација

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компетентните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Прописаните годишни стапки на депрецијација и амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Недвижности	2,5% - 10%
Биолошки средства и инвентарна опрема	2,5%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	25%
Останата опрема	10%
Долгорочни нематеријални средства	25%

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.15. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместлива вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување.

Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 "Оштетувања на средствата".

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

2.16. Залихи

Залихите, освен залихата на приносот од биолошките средства, иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на плански цени. Нето реализационата вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата. Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во "Останати оперативни трошоци" се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

2.17. Капитални вложувања

Вложувањата во придружени претпријатија се искажуваат според набавна вредност. Придружени претпријатија се правни лица во кои Друштвото има значајно влијание (вообичаено 20% или повеќе од гласачките права).

2.18. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според номиналната вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Билансот на состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство. Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Друштвото ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките "Останати трошоци на работењето" (Белешка 9). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на "Останати оперативни приходи".

(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

2.19. Пари и парични средства

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

2.20. Надоместоци на вработени

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигување

Во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Друштвото исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови.

Друштвото нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пезиско и инвалидско осигување на Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

Непостојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции, па соодветно на тоа, непостојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии. Друштвото исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија.

2.21. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Северна Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% (2020: 10%) применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава ја претставува даночно непризнатите трошоци и помалку искажаните приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка.

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи ја во предвид веројатноста оданочивата добивка да биде искористена наспроти одбитните времени разлики. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.22. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно и побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиска состојба.

2.23. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

2.24. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 "Обелоденувања за поврзани субјекти".

Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи (Белешка 26).

2.25. Државни поддршки

Државните поддршки, се признаваат по објективна вредност кога постои разумно уверување дека се исполнети условите поврзани со нив и дека поддршките ќе бидат примени.

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодот во кои Друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат.

Државните поддршки се презентираат како одобрувања во извештајот за сеопфатна добивка, било посебно или под општиот наслов како што е „Останати оперативни приходи“.

2.26. Настаните по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи.

Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност, пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1. Пазарен ризик

(а) Ризик од курсни разлики

Друштвото е изложено на ризик од курсни разлики бидејќи има деловни активности на странски пазари т.е побарувања и обврски искажани во странска валута. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзијаво денари на ставките од Билансот на состојба искажани во странска валута на 31 декември 2021 и 2020 година се дадени во следниов преглед:

валута	Во денари	Во денари
	2021	2020
ЕУР	61,627	61,6940
УСД	54,3736	50,2353

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

(б) Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени со варијабилни каматни стапки.

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

(в) Ценовен ризик

Друштвото не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според пазарната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

Изложеноста на Друштвото на ценовен ризик поврзан со производите е контролиран од страна на менаџментот кој постојано ја следи конкуренцијата, го анализира ценовниот ризик и превзема соодветни корективни мерки

3.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Друштвото. Друштвото располага со доволно високоликвидни средства (пари и парични средства како и континуиран прилив на пари од продадени производи) за навремено подмирување на обврските кон надворешните добавувачи.

Раководството на Друштвото води грижа за обезбедување на ликвидноста. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на одреден износ на слободни пари и парични еквиваленти и врши секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Друштвото континуирано ги следи постојните клиенти и останати договорни страни и ги вклучува овие податоци во управувањето на кредитниот ризик. Кредитниот ризик за парични средства и еквиваленти се смета за незначаен бидејќи Друштвото работи со реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Друштвото има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците. Со намера да изврши прилагодувања на структурата на капиталот Друштвото може да ги превземе следните активности: прилагодување на износот на исплатени дивиденди на акционерите, да им го поврати капиталот на акционерите, да изврши емисија на нови акции или да изврши продажба на средства за да го намали долгот.

3.5. Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

Белешка 4. Приходи од продажба

Опис	2021	2020
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	2.479	13.353
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	28.038	40.692
Приходи од наемнини	148	104
Вкупно	30.665	54.149

Белешка 5. Останати приходи

Опис	2021	2020
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	1.823	-
Вишоци	19	65
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	222	2.134
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	24.766	-
Останати приходи од работењето	11	30
Вкупно	26.841	2.229

Белешка 6 Трошоци за сировини и други материјали

Опис	2021	2020
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	2.362	3.391
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	93	146
Трошоци за енергија (за производство)	5.570	4.491
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	590	903
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)	15	69
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)	51	35
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)	19	28
Вкупно	8.699	9.062

Белешка 7 Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми

Опис	2021	2020
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	1.578	2.742
Вкупно	1.578	2.742

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

Белешка 8 Услуги со карактер на материјални трошоци

Опис	2021	2020
Транспортни услуги	146	144
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	984	1.027
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	11	22
Услуги за одржување и заштита	363	320
Наем - лизинг	1.321	1.136
Комунални услуги	922	1.371
Останати услуги	86	107
Вкупно	3.833	4.128

Белешка 9 Останати трошоци од работењето

Опис	2021	2020
Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	46	-
Трошоци за репрезентација	212	196
Трошоци за осигурување	120	1.250
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	107	444
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	-	108
Останати трошоци на работењето	3.489	2.368
Вкупно	3.973	4.366

Белешка 10 Трошоци за вработените

Опис	2021	2020
Плата и надоместоци на плата - бруто	49.690	74.102
Останати трошоци за вработените	216	855
Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци	503	537
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	1.474	2.871
Вкупно	51.884	78.365

Белешка 11 Амортизација

Опис	2021	2020
Амортизација на градежни објекти	1.408	1.403
Амортизација на постројки и опрема	452	465
Амортизација на алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	70	117
Вкупно	1.930	1.986

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

Белешка 12 Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства

Опис	2021	2020
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	-	10.000
Вкупно	-	10.000

Белешка 13 Резервирања за трошоци и ризици

Друштвото не врши резервирања за трошоци и ризици.

Белешка 14 Останати расходи од работењето

Опис	2021	2020
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	7.119	581
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	18	-
Вкупно	7.137	581

Белешка 15 Финансиски приходи

Друштвото нема финансиски приходи.

Белешка 16 Финансиски расходи

Опис	2021	2020
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	4.982	4.766
Останати финансиски расходи	738	237
Вкупно	5.720	5.003

Белешка 17 Добивка/Загуба пред оданочување

Загубата за тековната 2021 година изнесува 27.039 илјади денари. Во минатата 2020 година добивката пред оданочување изнесуваше 63.243 илјади денари.

Белешка 18 Данок на добивка и даночно непризнати расходи

Друштвото во тековната 2021 година има прикажано загуба во вкупен износ од 27.039 илјади денари. Согласно важечките законски прописи данокот на добивка во 2021 година се пресметува на остварената добивка за тековната година зголемена за даночно непризнатите расходи и за помалку пресметаните приходи по стапка од 10%. Друштвото за 2021 година нема пресметан данок на добивка (2020: 0),

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

Белешка 19 Нето добивка/загуба за деловната година

Нето загубата од редовното работење за деловната година после оданочување изнесува 27.039 илјади денари. Во претходната 2020 година ова Друштво има остварено нето добивка по оданочување која изнесуваше 63.243 илјади денари.

Белешка 20 Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината

Вкупната сеопфатна загуба за тековната 2021 година изнесува 27.039 илјади денари. Вкупната сеопфатна загуба за претходната 2020 година изнесуваше 63.243 илјади денари.

Белешка 21 Материјални и нематеријални средства

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Нематеријални средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2021	12.557	532.775	180.155	12.990	627	4.239	743.344
Нови набавки	-	-	-	-	-	-	-
Активирање на инвестиции	-	-	-	-	-	-	-
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2021	12.557	532.775	180.155	12.990	627	4.239	743.344
Акумулирана депрецијација 01.01.2021		73.842	139.001	8.498	627		221.968
Депрецијација 2021		1.408	452	70	-		1.930
Расход и продажба		-	-	-	-		-
Состојба на 31.12.2021	-	75.250	139.453	8.568	627	-	223.898
Нето сегашна вредност на 31.12.2020	12.557	458.933	41.154	4.493	-	4.239	521.375
Нето сегашна вредност на 31.12.2021	12.557	457.525	40.702	4.423	-	4.239	519.446

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Нематеријални средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2020	12.557	532.775	180.155	12.924	627	4.239	743.277
Нови набавки	-	-	-	67	-	-	67
Активирање на инвестиции	-	-	-	-	-	-	-
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2020	12.557	532.775	180.155	12.990	627	4.239	743.344
Акумулирана депрецијација 01.01.2020		72.439	138.536	8.380	627		219.983
Депрецијација 2020		1.403	465	117	-		1.986
Расход и продажба		-	-	-	-		-
Состојба на 31.12.2020	-	73.842	139.001	8.498	627	-	221.968
Нето сегашна вредност на 31.12.2019	12.557	460.336	41.619	4.543	-	4.239	523.294
Нето сегашна вредност на 31.12.2020	12.557	458.933	41.154	4.493	-	4.239	521.375

Белешка 22 Залихи

Опис	2021	2020
Залихи на сировини и материјали	9.420	11.434
Залиха на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	-	14
Залиха на готови производи	11.310	11.100
Залиха на трговски стоки	13.964	14.715
Вкупно	34.694	37.263

Белешка 23 Побарувања од купувачи

Опис	2021	2020
Побарувања од купувачи во земјата	19.788	20.117
Побарувања од купувачи во странство	17.828	23.302
Побарувања од камати (договорни и казнени)	1.272	1.272
Вкупно	38.888	44.690

Од вкупните побарувања 24.604 илјади денари се постари од 3 години.

Белешка 24 Побарувања за дадени аванси на добавувачи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

Опис	2021	2020
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	558	602
Вкупно	558	602

Белешка 25 Останати краткорочни побарувања

Опис	2021	2020
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и останати давачки	118	184
Побарувања од вработените	3.296	1.158
Вкупно	3.413	1.343

Белешка 26 Краткорочни финансиски средства

Опис	2021	2020
Краткорочни кредити и заеми во земјата	4.804	4.804
Вкупно	4.804	4.804

Белешка 27 Парични средства и парични еквиваленти

Опис	2021	2020
Парични средства на трансакциски сметки во денари	257	227
Парични средства во благајна	10	10
Девизни сметки	2	2
Вкупно	269	239

Во текот на 2021 година, сметките на друштвото се блокирани (белешка 37.2 Судски спорови). Плаќањето на обврските се извршува со цесии согласно законот за облигациони односи.

Белешка 28 Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)

Опис	2021	2020
Однапред платени зависни трошоци за набавка	124	186
Вкупно	124	186

Белешка 29 Главнина и резерви

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

Опис	2021	2020
Основна главнина	190.269	190.269
Ревалоризациони резерви	392.224	392.224
Законски, статутарни и останати резерви	1.627	1.627
Акумулирана добивка/загуба	(184.566)	(121.323)
Добивка/загуба за деловната година	(27.039)	(63.243)
Вкупно главнина и резерви:	372.515	399.554

Белешка 30 Долгорочни обврски

Опис	2021	2020
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство	89.376	94.326
Вкупно	89.376	94.326

Долгорочните обврски се кон Комерцијална банка и за истите има дадено заложно право на движен и недвижен имот.

Белешка 31 Обврски спрема добавувачи

Опис	2021	2020
Обврски спрема добавувачи во земјата	33.414	32.899
Обврски за камати (договорни и казнени)	3.781	3.781
Вкупно	37.195	36.680

Белешка 32 Обврски за аванси, депозити и кауции

Друштвото нема обврски за аванси, депозити и кауции.

Белешка 33 Останати тековни обврски

Опис	2021	2020
Обврски за данокот на додадена вредност	3.412	699
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	3.021	1.885
Обврски за персонален данок на доход	422	142
Обврски за плата и надоместоци на плата	6.497	8.639
Обврски за надоместоци на трошоците на вработените	2.675	-
Останати обврски спрема вработените	4.311	4.110
Обврски врз основа на наем	74	111
Вкупно	20.413	15.586

Белешка 34 Обврски по заеми и кредити

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 година
Во илјади денари

Опис	2021	2020
Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва од странство	2.253	11.928
Краткорочни кредити и заеми во земјата	130.333	90.407
Вкупно	132.586	102.335

Белешка 35 Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)

Опис	2021	2020
Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки	8.691	20.602
Вкупно	8.691	20.602

Белешка 36 Трансакции со поврзани страни

Друштвото има трансакции со поврзани субјекти во текот на извршување на деловните активности. Овие трансакции се извршени во согласност со комерцијалните услови и пазарните цени. Поврзани субјекти се АГРОБАР ДОО Веница, ТРД ИРИС Штип и ФД АЛ КОСА Штип.

Белешка 37 Потенцијални обврски

37.1 Хипотеки и обезбедување

Друштвото има дадено хипотеки на својот имот како обезбедување за плаќања по кредитни обврски спрема банки (Белешка 30 и 34).

37.2 Судски спорови

Со состојба 31.12.2021 година Друштвото има 233 завршени судски спорови. Како резултат на тоа трансакциската сметка на друштвото е блокирана по судски спорови од страна на вработените и од страна на доверители по основ на продадени производи и услуги. Блокада во износ од 3.042 илјади денари по основ на даноци постои и од страна на Министерство за финансии.

37.3 Даночни обврски

Даночните обврски искажани во билансите не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночните органи можат да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по подесената даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи е тешко да се утврдат со разумна точност.

Белешка 38 Последователни настани

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба не се случиле некои материјално значајни настани, а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка и кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи со состојба 31.12.2021 година.

ДОДАТОК 1

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува консолидиран биланс на состојба и консолидиран биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва годишна сметка и финансиски извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

БАРГАЛА АД ШТИП

Извршен Директор

Наум Барзов



ДОДАТОК 2

Годишна сметка за 2021 година

- Биланс на состојба (Извештај за финансиска состојба)
- Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

3/17/22, 3:28 PM

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија

ЕМБС: 04050614

Целосно име: Друштво за производство на чевли БАРГАЛА АД Штип

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	578.024.564,00			579.954.419,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	519.445.557,00			521.375.412,00
10	-- Недвижности (011+012)	470.076.655,00			471.484.565,00
11	-- Земјиште	12.556.535,00			12.556.535,00
12	-- Градежни објекти	457.520.120,00			458.928.030,00
13	-- Постройки и опрема	43.742.488,00			44.194.465,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.386.979,00			1.456.947,00
18	-- Материјални средства во подготовка	3.037.730,00			3.037.730,00
19	-- Останати материјални средства	1.201.705,00			1.201.705,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	58.579.007,00			58.579.007,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	58.579.007,00			58.579.007,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	82.627.450,00			88.941.667,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	34.694.181,00			37.263.088,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	9.420.245,00			11.434.201,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми				14.000,00
41	-- Залихи на готови производи	11.310.119,00			11.099.550,00
42	-- Залихи на трговски стоки	13.963.817,00			14.715.337,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	42.859.723,00			46.635.350,00
47	-- Побарувања од купувачи	38.888.046,00			44.690.313,00
	Побарувања од поранешни кредитори				

3:28 PM

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија

49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	117.673,00			184.378,00
50	-- Побарувања од вработените	3.295.654,00			1.158.224,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	4.804.216,00			4.804.216,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	4.804.216,00			4.804.216,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	269.330,00			239.013,00
60	-- Парични средства	269.330,00			239.013,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	124.000,00			186.000,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	660.776.014,00	W		669.082.086,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	372.515.445,00			399.554.152,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	190.268.610,00			190.268.610,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	392.224.323,00			392.224.323,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	1.627.236,00			1.627.236,00
72	-- Законски резерви	1.627.236,00			1.627.236,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	184.566.017,00			121.323.088,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	27.038.707,00			63.242.929,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	279.569.605,00			248.926.201,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	89.375.507,00			94.325.507,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	89.375.507,00			94.325.507,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	190.194.098,00			154.600.694,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	37.194.711,00			36.679.976,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	3.021.149,00			1.884.711,00
100	-- Обврски кон вработените	13.483.430,00			12.748.441,00
101	-- Тековни даночни обврски	3.834.759,00			840.995,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	2.253.263,00			11.928.137,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	130.332.918,00			90.406.994,00
108	-- Останати краткорочни обврски	73.868,00			111.440,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	8.690.964,00			20.601.733,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	660.776.014,00	V		669.082.086,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	57.504.744,00			56.377.263,00
202	-- Приходи од продажба	30.663.892,00			54.148.538,00
203	-- Останати приходи	26.840.852,00			2.228.725,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	11.099.550,00			14.487.182,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	11.310.119,00			11.099.550,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	79.033.805,00			111.229.585,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	8.699.129,00			9.062.331,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	1.577.647,00			2.741.980,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	3.833.092,00			4.128.175,00
212	-- Останати трошоци од работењето	3.973.102,00			4.366.153,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	51.883.797,00			78.364.776,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	33.672.990,00			50.246.119,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.931.318,00			9.535.260,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	14.085.736,00			14.320.537,00
217	-- Останати трошоци за вработените	2.193.753,00			4.262.860,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.929.855,00			1.985.569,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	7.118.703,00			10.000.000,00
222	-- Останати расходи од работењето	18.480,00			580.601,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	5.720.215,00			5.002.975,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	4.982.039,00			4.766.048,00
243	-- Останати финансиски расходи	738.176,00			236.927,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	27.038.707,00			63.242.929,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	27.038.707,00			63.242.929,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	27.038.707,00			63.242.929,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	200,00			296,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00

3:28 PM

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија

262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	27.038.707,00		63.242.929,00
270	-- Загуба за годината	27.038.707,00		63.242.929,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	27.038.707,00		63.242.929,00
292	-- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	27.038.707,00		

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	457.520.120,00			458.928.030,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	26.822,00			63.806,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС)	4.804.216,00			6.075.855,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	558.350,00			602.435,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС)	117.673,00			184.378,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	190.268.610,00			190.268.610,00
634	-- Обврски по заеми и кредити земено од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 од БС)	130.332.918,00			90.406.994,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 од БС)	37.194.711,00			36.679.976,00
636	-- Обврски по основ на набавка на стоки и	3.780.692,00			111.440,00

3:28 PM

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија

	ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)			
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	8.690.964,00		1.884.711,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	14.758.094,00		12.748.441,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	30.663.892,00		54.148.538,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	222.257,00		2.133.855,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)			29.611,00
667	-- Расходи на продадени производи и услуги	84.624.089,00		116.878.212,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	8.699.129,00		9.062.331,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	510.909,00		602.806,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	93.374,00		145.964,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	108.252,00		117.046,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	571.139,00		1.370.923,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	5.055.079,00		3.887.709,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	590.240,00		403.322,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	14.641,00		104.071,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	18.758,00		27.893,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	134.141,00		14.499,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	983.951,00		1.027.104,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	362.553,00		312.494,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.321.437,00		1.136.408,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	177.200,00		104.222,00

3:28 PM

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија

698	ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	503.477,00			440.539,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	5.510,00			14.876,00
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	1.456.654,00			2.851.904,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	211.582,00			196.345,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	119.556,00			1.250.474,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	107.080,00			444.036,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)				98.075,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	3.973.102,00			4.366.153,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	200,00			296,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2108	- 15.20 - Производство на обувки	56.909.135,00			
2201	- 25.62 - Општи машински работи	595.609,00			

Потпишано од:

Tatjana Drakalska

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski
Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ДОДАТОК 3

Годишен извештај за работењето за 2021 година

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ НА
БАРГАЛА АД ШТИП
ЗА 2021 ГОДИНА**

1. ВОВЕД

Иако во отежнати услови на работење во 2021 година, БАРГАЛА АД ШТИП со својот препознатлив перформанс на квалитетни производи, со домаќинско работење и рестриктивно штедење успеа да опстои на македонскиот пазар.

Со еден збор БАРГАЛА АД ШТИП нуди можност за креативен личен и тимски развој и работа во мотивирана и посветена атмосфера.

Токму поради сите тие активности друштвото во текот на 2021 година успеа да ја зајакне својата позиција на пазарот и покрај неповолните услови кои преовладуваат, докажувајќи дека сите активности превземени од страна на раководните структури се во права насока.

2. ЦЕЛИ И МИСИЈА НА - БАРГАЛА АД ШТИП

Основна мисија на БАРГАЛА АД ШТИП е да обезбеди квалитетни производи, да опстојува и да се проширува.

3 ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ НА ДРУШТВОТО

БАРГАЛА АД ШТИП (во понатамошниот текст Друштвото) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва. Основна деловна активност на Друштвото е со шифра 15.20 – Производство на обувки.

Основачи на Друштвото се:

Р.бр.	Основач	Влог во денари	% на учество
1.	Костадин Барзов	165.601.699	87,04%
2.	Блажо Донев	8.490.150	4,46%
3.	Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија	8.222.311	4,32%
4.	Татјана Дракалска	5.506.450	2,89%
5.	Николчо Тасев	2.448.000	1,29%

Седиштето на Друштвото е лоцирано во Штип, Република Северна Македонија.

На 31 декември 2021 година, Друштвото има 200 вработени (31 декември 2020: 296 вработени).

Со актот за основање на БАРГАЛА АД ШТИП се утврдени одредби кои го регулираат целокупното работење на БАРГАЛА АД ШТИП.

Со друштвото раководи управителот Наум Барзов кој дава идеи и иницира предлози за поуспешно менаџирање и управување со друштвото.

Белешка 4. Приходи од продажба

Опис	2021	2020
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	2.479	13.353
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	28.038	40.692
Приходи од наемнини	148	104
Вкупно	30.665	54.149

Белешка 5. Останати приходи

Опис	2021	2020
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	1.823	-
Вишоци	19	65
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	222	2.134
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	24.766	-
Останати приходи од работењето	11	30
Вкупно	26.841	2.229

Белешка 6 Трошоци за сировини и други материјали

Опис	2021	2020
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	2.362	3.391
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	93	146
Трошоци за енергија (за производство)	5.570	4.491
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	590	903
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)	15	69
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)	51	35
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)	19	28
Вкупно	8.699	9.062

Белешка 7 Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми

Опис	2021	2020
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	1.578	2.742
Вкупно	1.578	2.742

Белешка 8 Услуги со карактер на материјални трошоци

Опис	2021	2020
Транспортни услуги	146	144
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	984	1.027
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	11	22
Услуги за одржување и заштита	363	320
Наем - лизинг	1.321	1.136
Комунални услуги	922	1.371
Останати услуги	86	107
Вкупно	3.833	4.128

Опис	2021	2020
Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	46	-
Трошоци за репрезентација	212	196
Трошоци за осигурување	120	1.250
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	107	444
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	-	108
Останати трошоци на работењето	3.489	2.368
Вкупно	3.973	4.366

Белешка 10 Трошоци за вработените

Опис	2021	2020
Плата и надоместоци на плата - бруто	49.690	74.102
Останати трошоци за вработените	216	855
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	503	537
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	1.474	2.871
Вкупно	51.884	78.365

Белешка 11 Амортизација

Опис	2021	2020
Амортизација на градежни објекти	1.408	1.403
Амортизација на постројки и опрема	452	465
Амортизација на алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	70	117
Вкупно	1.930	1.986

Белешка 12 Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства

Опис	2021	2020
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	-	10.000
Вкупно	-	10.000

Белешка 13 Резервирања за трошоци и ризици

Друштвото не врши резервирања за трошоци и ризици.

Опис	2021	2020
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	7.119	581
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	18	-
Вкупно	7.137	581

Белешка 15 Финансиски приходи

Друштвото нема финансиски приходи.

Белешка 16 Финансиски расходи

Опис	2021	2020
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	4.982	4.766
Останати финансиски расходи	738	237
Вкупно	5.720	5.003

Белешка 17 Добивка/Загуба пред оданочување

Загубата за тековната 2021 година изнесува 27.039 илјади денари. Во минатата 2020 година добивката пред оданочување изнесуваше 63.243 илјади денари.

Белешка 18 Данок на добивка и даночно непризнати расходи

Друштвото во тековната 2021 година има прикажано загуба во вкупен износ од 27.039 илјади денари. Согласно важечките законски прописи данокот на добивка во 2021 година се пресметува на остварената добивка за тековната година зголемена за даночно непризнатите расходи и за помалку пресметаните приходи по стапка од 10%. Друштвото за 2021 година нема пресметан данок на добивка (2020: 0).

Белешка 19 Нето добивка/загуба за деловната година

Нето загубата од редовното работење за деловната година после оданочување изнесува 27.039 илјади денари. Во претходната 2020 година ова Друштво има остварено нето добивка по оданочување која изнесуваше 63.243 илјади денари.

Белешка 20 Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината

Вкупната сеопфатна загуба за тековната 2021 година изнесува 27.039 илјади денари. Вкупната сеопфатна загуба за претходната 2020 година изнесуваше 63.243 илјади денари.

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Нематеријални средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2021	12.557	532.775	180.155	12.990	627	4.239	743.344
Нови набавки	-	-	-	-	-	-	-
Активирање на инвестиции	-	-	-	-	-	-	-
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2021	12.557	532.775	180.155	12.990	627	4.239	743.344
Акумулирана депрецијација 01.01.2021	-	73.842	139.001	8.498	627	-	221.968
Депрецијација 2021	-	1.408	452	70	-	-	1.930
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2021	-	75.250	139.453	8.568	627	-	223.898
Нето сегашна вредност на 31.12.2020	12.557	458.933	41.154	4.493	-	4.239	521.375
Нето сегашна вредност на 31.12.2021	12.557	457.525	40.702	4.423	-	4.239	519.446
Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Нематеријални средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2020	12.557	532.775	180.155	12.924	627	4.239	743.277
Нови набавки	-	-	-	67	-	-	67
Активирање на инвестиции	-	-	-	-	-	-	-
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2020	12.557	532.775	180.155	12.990	627	4.239	743.344
Акумулирана депрецијација 01.01.2020	-	72.439	138.536	8.380	627	-	219.983
Депрецијација 2020	-	1.403	465	117	-	-	1.986
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2020	-	73.842	139.001	8.498	627	-	221.968

Нето сегашна вредност на 31.12.2019	12.557	460.33 6	41.619	4.543	-	4.239	523.294
-------------------------------------	--------	-------------	--------	-------	---	-------	---------

Нето сегашна вредност на 31.12.2020	12.557	458.93 3	41.154	4.493	-	4.239	521.375
-------------------------------------	--------	-------------	--------	-------	---	-------	---------

Белешка 22 Залихи

Опис	2021	2020
Залихи на сировини и материјали	9.420	11.434
Залиха на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	-	14
Залиха на готови производи	11.310	11.100
Залиха на трговски стоки	13.964	14.715
Вкупно	34.694	37.263

Белешка 23 Побарувања од купувачи

Опис	2021	2020
Побарувања од купувачи во земјата	19.788	20.117
Побарувања од купувачи во странство	17.828	23.302
Побарувања од камати (договорни и казнени)	1.272	1.272
Вкупно	38.888	44.690

Белешка 24 Побарувања за дадени аванси на добавувачи

Опис	2021	2020
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	558	602
Вкупно	558	602

Белешка 25 Останати краткорочни побарувања

Опис	2021	2020
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и останати давачки	118	184
Побарувања од вработените	3.296	1.158
Вкупно	3.413	1.343

Белешка 26 Краткорочни финансиски средства

Опис	2021	2020
Краткорочни кредити и заеми во земјата	4.804	4.804
Вкупно	4.804	4.804

Опис	2021	2020
Парични средства на трансакциски сметки во денари	257	227
Парични средства во благајна	10	10
Девизни сметки	2	2
Вкупно	269	239

Белешка 28 Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)

Опис	2021	2020
Однапред платени зависни трошоци за набавка	124	186
Вкупно	124	186

Белешка 29 Главнина и резерви

Опис	2021	2020
Основна главнина	190.269	190.269
Ревалоризациони резерви	392.224	392.224
Законски, статутарни и останати резерви	1.627	1.627
Акумулирана добивка/загуба	(184.566)	(121.323)
Добивка/загуба за деловната година	(27.039)	(63.243)
Вкупно главнина и резерви:	372.515	399.554

Белешка 30 Долгорочни обврски

Опис	2021	2020
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство	89.376	94.326
Вкупно	89.376	94.326

Белешка 31 Обврски спрема добавувачи

Опис	2021	2020
Обврски спрема добавувачи во земјата	33.414	32.899
Обврски за камати (договорни и казнени)	3.781	3.781
Вкупно	37.195	36.680

Белешка 32 Обврски за аванси, депозити и кауции

Друштвото нема обврски за аванси, депозити и кауции.

Опис	2021	2020
Обврски за данокот на додадена вредност	3.412	699
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	3.021	1.885
Обврски за персонален данок на доход	422	142
Обврски за плата и надоместоци на плата	6.497	8.639
Обврски за надоместоцина трошоците на вработените	2.675	-
Останати обврски спрема вработените	4.311	4.110
Обврски врз основа на наем	74	111
Вкупно	20.413	15.586

Белешка 34 Обврски по заеми и кредити

Опис	2021	2020
Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва од странство	2.253	11.928
Краткорочни кредити и заеми во земјата	130.333	90.407
Вкупно	132.586	102.335

Белешка 35 Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)

Опис	2021	2020
Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки	8.691	20.602
Вкупно	8.691	20.602

Белешка 36 Трансакции со поврзани страни

Друштвото има трансакции со поврзани субјекти во текот на извршување на деловните активности. Овие трансакции се извршени во согласност со комерцијалните услови и пазарните цени. Поврзани субјекти се АГРОБАР ДОО Винаца, ТРД ИРИС Штип и ФД АЛ КОСА Штип.

Белешка 37 Потенцијални обврски

37.1 Хипотеки и обезбедување

Друштвото има дадено хипотеки на својот имот како обезбедување за плаќања по кредитни обврски спрема банки (Белешка 30 и 34).

37.2 Судски спорови

Со состојба 31.12.2021 година Друштвото има 233 завршени судски спорови. Како резултат на тоа трансакциската сметка на друштвото е блокирана по судски спорови од страна на вработените за плати и од страна на доверители по основ на продадени производи и услуги. Блокада во износ од 3.042 илјади денари по основ на даноци постои и од страна на Министерство за финансии.

37.3 Даночни обврски

Даночните обврски искажани во билансите не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночните органи можат да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по подесената даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи е тешко да се утврдат со разумна точност.

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба не се случиле некои материјално значајни настани, а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка и кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи со состојба 31.12.2021 година.

Новите анализи и согледувања на друштвото се дека во наредниот период промените во обемот и квалитетот на човечките ресурси, поточно тежнењето кон нивно зголемување ќе зависат од идните потреби за развој на компанијата во чекор со современите техничко-технолошки достигнуања и продолжување на годишната традиција на истрајно градење на брендот на БАРГАЛА АД ШТИП преку обезбедување на врвен и постојан квалитет на целокупниот произведен асортиман, зачувување и понатамошно продлабочување на довербата на купувачите, континуирано прилагодување кон потребите и вкусот на корисниците на нашите производи и обезбедување на лидерската позиција препознатливиот бренд на македонскиот пазар.

БАРГАЛА АД ШТИП

Извршен директор – Наум Барзов



ЕМБС: 04050614

Целосно име: Друштво за производство на чевли БАРГАЛА АД Штип

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	578.024.564,00			579.954.419,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	519.445.557,00			521.375.412,00
10	-- Недвижности (011+012)	470.076.655,00			471.484.565,00
11	-- Земјиште	12.556.535,00			12.556.535,00
12	-- Градежни објекти	457.520.120,00			458.928.030,00
13	-- Постројки и опрема	43.742.488,00			44.194.465,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.386.979,00			1.456.947,00
18	-- Материјални средства во подготовка	3.037.730,00			3.037.730,00
19	-- Останати материјални средства	1.201.705,00			1.201.705,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	58.579.007,00			58.579.007,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	58.579.007,00			58.579.007,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	82.627.450,00			88.941.667,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	34.694.181,00			37.263.088,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	9.420.245,00			11.434.201,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми				14.000,00
41	-- Залихи на готови производи	11.310.119,00			11.099.550,00
42	-- Залихи на трговски стоки	13.963.817,00			14.715.337,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	42.859.723,00			46.635.350,00
47	-- Побарувања од купувачи	38.888.046,00			44.690.313,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	558.350,00			602.435,00

49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	117.673,00		184.378,00
50	-- Побарувања од вработените	3.295.654,00		1.158.224,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	4.804.216,00		4.804.216,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	4.804.216,00		4.804.216,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	269.330,00		239.013,00
60	-- Парични средства	269.330,00		239.013,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	124.000,00		186.000,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	660.776.014,00		669.082.086,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	372.515.445,00		399.554.152,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	190.268.610,00		190.268.610,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	392.224.323,00		392.224.323,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	1.627.236,00		1.627.236,00
72	-- Законски резерви	1.627.236,00		1.627.236,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	184.566.017,00		121.323.088,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	27.038.707,00		63.242.929,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	279.569.605,00		248.926.201,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	89.375.507,00		94.325.507,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	89.375.507,00		94.325.507,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	190.194.098,00		154.600.694,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	37.194.711,00		36.679.976,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	3.021.149,00		1.884.711,00
100	-- Обврски кон вработените	13.483.430,00		12.748.441,00
101	-- Тековни даночни обврски	3.834.759,00		840.995,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	2.253.263,00		11.928.137,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	130.332.918,00		90.406.994,00
108	-- Останати краткорочни обврски	73.868,00		111.440,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	8.690.964,00		20.601.733,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	660.776.014,00		669.082.086,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	57.504.744,00			56.377.263,00
202	-- Приходи од продажба	30.663.892,00			54.148.538,00
203	-- Останати приходи	26.840.852,00			2.228.725,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	11.099.550,00			14.487.182,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	11.310.119,00			11.099.550,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	79.033.805,00			111.229.585,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	8.699.129,00			9.062.331,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	1.577.647,00			2.741.980,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	3.833.092,00			4.128.175,00
212	-- Останати трошоци од работењето	3.973.102,00			4.366.153,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	51.883.797,00			78.364.776,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	33.672.990,00			50.246.119,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.931.318,00			9.535.260,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	14.085.736,00			14.320.537,00
217	-- Останати трошоци за вработените	2.193.753,00			4.262.860,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.929.855,00			1.985.569,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	7.118.703,00			10.000.000,00
222	-- Останати расходи од работењето	18.480,00			580.601,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	5.720.215,00			5.002.975,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	4.982.039,00			4.766.048,00
243	-- Останати финансиски расходи	738.176,00			236.927,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	27.038.707,00			63.242.929,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	27.038.707,00			63.242.929,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	27.038.707,00			63.242.929,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	200,00			296,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00

262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	27.038.707,00			63.242.929,00
270	-- Загуба за годината	27.038.707,00			63.242.929,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	27.038.707,00			63.242.929,00
292	-- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	27.038.707,00			

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	457.520.120,00			458.928.030,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	26.822,00			63.806,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС)	4.804.216,00			6.075.855,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	558.350,00			602.435,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС)	117.673,00			184.378,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или = АОП 065 од БС)	190.268.610,00			190.268.610,00
634	-- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 од БС)	130.332.918,00			90.406.994,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 од БС)	37.194.711,00			36.679.976,00
636	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси примени од државни институции	3.780.692,00			111.440,00

	ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)			
638	- - Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	8.690.964,00		1.884.711,00
639	- - Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	14.758.094,00		12.748.441,00
643	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	30.663.892,00		54.148.538,00
655	- - Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	222.257,00		2.133.855,00
661	- - Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)			29.611,00
667	- - Расходи на продадени производи и услуги	84.624.089,00		116.878.212,00
668	- - Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	8.699.129,00		9.062.331,00
669	- - Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	510.909,00		602.806,00
671	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	93.374,00		145.964,00
674	- - Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	108.252,00		117.046,00
675	- - Вода (< или = АОП 208 од БУ)	571.139,00		1.370.923,00
676	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	5.055.079,00		3.887.709,00
677	- - Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	590.240,00		403.322,00
678	- - Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	14.641,00		104.071,00
679	- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	18.758,00		27.893,00
680	- - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	134.141,00		14.499,00
682	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	983.951,00		1.027.104,00
685	- - Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	362.553,00		312.494,00
686	- - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.321.437,00		1.136.408,00
692	- - Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	177.200,00		104.222,00

698	нокевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	503.477,00			440.539,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	5.510,00			14.876,00
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	1.456.654,00			2.851.904,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	211.582,00			196.345,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	119.556,00			1.250.474,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	107.080,00			444.036,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)				98.075,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	3.973.102,00			4.366.153,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	200,00			296,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2108	- 15.20 - Производство на обувки	56.909.135,00			
2201	- 25.62 - Општи машински работи	595.609,00			

Потпишано од:

Tatjana Drakalska

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski
Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.